

20100440837

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“, број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 17.03.2010 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009 и 131/2009), во член 1, во табелата се вршат следните измени и дополнувања:

Кај АТС кодот G03HA01 - „Cypoterone** - Таблети 50mg“, се брише ознаката „**“.

Кај АТС кодот J05AB04 - „Ribavirin“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „*KK“ се заменува со ознаката „RS/RSS“, а зборовите „Хепатитис Ц за ограничен број на пациенти, со избор според најниска понудена цена. *KK - по препорака на клинички конзилиум“ кај објаснувањето за индикациите и за режимот на препишување, се заменуваат со зборовите „Хепатитис Ц. Напомена: Лекот се препишува по добиено мислење од клинички конзилиум“.

Кај АТС кодот J01DD08 - „Cefixime - Суспензија 100mg/5ml“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „*“ се заменува со ознаката „RS“.

Кај АТС кодовите L02BB01 - „Flutamide - Таблети 250mg“, L04AA01 - „Ciclosporin - Капсули CPJ“, L04AA01 - „Ciclosporin - Раствор за орална употреба 100mg/ml“, и L04AX01 - „Azathioprine - Таблети/Филм обложени таблети 50 mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“ ознаката „*“ се заменува со ознаката „RS/RSS“.

Кај АТС кодовите A02BA02 - „Ranitidine - Инјекции 50mg/2ml“, A11DA01 - „Thiamine (Vit.B1) - инјекции 100mg/ml“, A11DA01 - „Thiamine (Vit.B1) - инјекции 250mg/2ml“, A11GA01 - „Ascorbic acid (Vit.C) - Инјекции 100mg/ml“, A11HA02 - „Pyridoxine (Vit.B6) - инјекции 50mg/2ml“, A11HA02 - „Pyridoxine (Vit.B6) - инјекции 250mg/5ml“, B03BA01 - „Cyanocobalamin (Vit. B12) - инјекции 100mcg“, B03BA01 - „Cyanocobalamin (Vit. B12) - инјекции 500mcg“, B05BA03 - „Јагленихидрати - раствор за инјектирање (инфузија) CPJ“, B05BB01 - „Електролити - раствор за инјектирање (инфузија) CPJ“, C01AA05 - „Digoxin - инјекции 0,25 mg/ml“, C01AA05 - „Digoxin - инјекции 0,1mg/ml“, C03CA01 - „Furosemide - инјекции 10mg/ml“, C08DA01 - „Verapamil - инјекции 5mg/2ml“, G02AB01 - „Methylethergometrine - инјекции 0,2mg/ml“, G04BD09 - „Trospium - инјекции 0,2mg/5ml“, H02AB02 - „Dexamethasone - инјекции 4mg/ml“, H02AB06 - „Prednisolone - инјекции 25mg“, H02BX01 - „Methylprednisolone succinate sodium - инјекции CPJ“, J01FF02 - „Lincomycin - инјекции 300mg/ml“, J01FF02 - „Lincomycin - инјекции 600mg/2ml“, J01GB03 - „Gentamicin CPФ, CPJ“, M01AE03 - „Ketoprofen - инјекции 100mg/2ml“,

N02AX02 - „Tramadol - инјекции 50mg/ml“, N02AX02-„Tramadol - инјекции 100mg/2ml“, N05BA01 - „Diazepam - инјекции 5mg/ml“, R03DA05 - „Aminophylline - инјекции 25mg/ml“, и R06AC03 - „Chloropyramine - инјекции 10mg/ml“, пред генеричкото име се става ознаката „(+“.

АТС кодот B03AB04 - „Ferric III hydroxide polymaltose complex“ се брише.

По АТС кодот B03AA07 - „Ferrous sulfate“ се додава следната табела:

B03AB05	Dextriferron	90 mg	O	Таблети за цвакање	CPJ	R
B03AB05	Dextriferron	90 mg	O	Сируп	50 mg/5ml	R
B03AB05	Dextriferron	90 mg	O	Раствор за орална употреба	100 mg/5 ml	R

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од од министерот за здравство.

Бр. 02-4074/3
17 март 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.